

Бр. _____

Скопје

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Почитувани,

Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија, со адреса на бул. „Гоце Делчев“ бр.8 (зграда на МРТ), телефон за контакт 02 5511 690, 02 5511691, лице за контакт Драган Велков, електронска пошта dragan.velkov@videolottery.mk, има потреба од јавна набавка на **осигурителни услуги**.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас **бр.10-2/2015**, во согласност со Законот за јавните набавки.

Ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до 02.03.2015 година во 11,00 часот на нашата адреса.

Во прилог на оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите обрасците кои се составен дел на тендерската документација.

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје, Февруари, 2015 година	Потпис на одговорно лице и печат _____
-------------------------------------	---



бул. Гоце Делчев бр. 8, 1000 Скопје
тел. (02) 55 11 690, (02) 55 11 693
contact@videolottery.mk

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
(во хартиена форма со е-аукција)

бр. 10-2/2015

ЗА
**НАБАВКА НА
ОСИГУРИТЕЛНИ УСЛУГИ**

Скопје, Февруари 2015 година

Инструкции за понудувачите

1. Договорен орган

1.2.1 Договорниот орган **Државна видеолотарија на Република Македонија**, со адреса на Бул. Гоце Делчев бр. 8 Скопје, телефон за контакт 55 11 690, 55 11 691 факс 55 11 693 електронска адреса tenderi@videolottery.mk

1.2.2 Лице за контакт кај договорниот орган е Драган Велков, телефон 076 339313, електронска адреса dragan.velkov@videolottery.mk.

2. Предмет на договорот за јавна набавка

Предмет на договорот за јавна набавка е

Осигурителни услуги на целокупниот имот и вработените на Државна видео лотарија на Македонија за период од 3(три) осигурителни години, односно до исцрпување на средствата предвидени со Одлуката за јавна набавка.

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација со листи на предметите на осигурување и вредности по сметководствена евиденција во прилог на оваа тендерската документација.

2.2. Предметот на договорот е **неделив**. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.

За предметот на договорот ќе се спроведе електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-nabavki.gov.mk>). Предмет на аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ.

3. Начин на извршување на услугите

3.1. Носителот на набавката е должен по пријава на штета во рок од 48 часа за првична пријава од овластено лице (како првична пријава се смета усмена, телефонска, електронска или писмена пријава) да го утврди обемот на штетата и комплетноста на пријавата со потребната документација и да даден насоки за комплетирање на документацијата

3.2. Доколку носителот на набавката задоцни со исполнување на обврската во утврдениот рок во точка 3.1. Пријавата не штетата се смета за комплетна и доставена.

3.3. Економскиот оператор е должен услугата да ја врши во согласност со позитивната законска регулатива која ја регулира оваа област.

4. Разлики во цена (корекција на цени)

4.1. Не се предвидува корекција на осигурителните стапки, како и премијата за патување во странство и осигурување на вработени лица од несреќен случај, односно осигурителните стапки како и премијата за патување во странство и осигурување на вработени лица од несреќен случај искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

5. Рок за извршување на услугата

5.1. Носителот на набавката е должен услугата од предметот на договорот, а при исплата на отштетно побарување по настаната штета, да ја врши на следниот начин:

- целосна исплата на оштетното побарување по утврдениот основ и висина на настанатата штета во рок од 7 (седум) дена по комплетирање на потребната документација.
- исплата на штетите на Осигуреникот да се врши вирмански.

5.2. Носителот на набавката е должен да го реализира предметот на Договорот за јавна набавка, (услугата осигурување), во период од 3 (три) осигурителни години од денот на склучување на договорот за јавна набавка.

5.3. Секоја понуда во која се нуди начин на исплата на отштетно побарување надвор од рамките утврдени во оваа точка, ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

6. Начин, рок и услови на плаќање

6.1. Начин на плаќање е вирмански.

6.2. Услови на плаќање:

- По извршени услуги во тек на еден месец за годишната премија. За секоја месечно извршена услуга се доставува фактура. Во фактурата се вклучуваат и ново набавените средства на принцип “про рата”. (Месечната премиска стапка за ново набавените средства е идентична како месечната премиска стапка за веќе осигурените средства и се фактурира за периодот за кој е осигурен).
- По издавање на услуга за патничко осигурување во странство во целост. За патничко осигурување во странство фактура се доставува по секоја одделно извршена услуга.

6.3. Рок на плаќање:

- Извршените осигурителни услуги за претходниот месец се плаќаат во рок од 5 (пет) дена по добивање на месечната фактура во писарницата на договорниот орган.
- Патничкото осигурување се плаќа во рок од 30 дена по добивање на фактура во писарницата на договорниот орган за извршена услуга.

Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

7. Право на учество

7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката..

7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот

7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

НАПОМЕНА: Во моментот на поднесување на понудата сите членови на групата треба да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.

7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

7.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

7.8. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства, односно соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од законот)

7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

7.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

8.1. Лична состојба

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

8.2. Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

Понудувачот треба да има дозвола за вршење на работи од осигурување во соодветната класа на осигурување која е предмет на јавната набавка од надлежен орган.

8.3. Економска и финансиска состојба

Критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на понудувачот се:

- Коефициентот на покриеност со капитал во однос на маргината на солвентност во 2014 година, да е најмалку 1.

8.4. Техничка или професионална способност

Критериуми за утврдување на техничката или професионалната способност на понудувачот се:

- да има Договор со реосигурителна компанија за 2015 година со рејтинг на осигурување за лидерот на реосигурувањето од најмалку **A** - според издание на рејтинг агенцијата Standard&Poor's или еквивалент на оваа рејтинг агенција;

8.3. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

Бараното објаснување економскиот оператор го доставува во писмена форма во рокот кој го определил договорниот орган, а кој не смее да е покус од три работни дена, од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

8.4. Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

Ако економски оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови во групата.

9. Начин на докажување на способноста на понудувачот

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

9.1. За докажување на личната состојба:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Документите од точка 9.1 не смеат да бидат постари од 6 месеци, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од понудувачот на барање на комисијата. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на отворањето на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

9.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

Доказ издаден од надлежен орган за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон кои се однесуваат на предметот на договорот.

- дозвола за вршење на работи од осигурување во соодветната класа на осигурување која е предмет на јавната набавка од надлежен орган.

9.3. За докажување на економската и финансиската состојба:

Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови со доставување на:

- Изјава за коефициентот на покриеност со капитал во однос на маргината на солвентност во 2014 година.

- Договорниот орган го задржува правото доколку оцени, да побара дополнително да се достави Супервизорски извештај со Образец МС и Образец КС за потребното ниво на маргината на солвентност во 2014 со пресметка на капиталот, согласно член 104 од ЗСО.

9.4. За докажување на техничката или професионалната способност:

Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови со доставување на:

- Примерок копија од постоечки Договор за 2015 година со реосигурителна компанија со рејтинг на осигурување за лидерот на реосигурувањето од најмалку А - според издание на рејтинг агенцијата Standard&Poor's или еквивалент на оваа рејтинг агенција, (за странски акти потребен е превод од овластен судски преведувач);

10. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација

10.1 Појаснување на тендерската документација

10.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување понудите.

10.1.2. Појаснувањето договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

10.1.3 Појаснувањето, договорниот орган ќе го достави преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) преку модулот „Одговор на прашања во хартиена форма“, при што откако ќе се објави одговорот, за истиот ќе биде доставена нотификација до сите економски оператори кои подигнале тендерска документација.

10.2 Изменување и дополнување на тендерската документација

10.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги известат сите економски оператори што неа ја подигнале.

10.2.2. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

10.2.3. Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

11. Изготвување и поднесување на понудите

11.2. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

Со понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

11.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација, со користење на обрасците дадени во прилог. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок со ознака „оригинал“ и 0 копии кои ги означува со ознака „копија“. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува овластено лице од страна на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен

број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите

11.3. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

11.4. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се неистинити.

11.5. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2),
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),
- Изјава за независна понуда (Прилог 4),
- Изјава за реосигурување,
- Изјава за коефициентот на покриеност,
- Доказ за способноста за вршење на професионална дејност,
- Докази за утврдување на економската и финансиската способност,
- Докази за утврдување на техничката или професионалната способност,
- Парафиран модел на договор,
- Општи и посебни услови за осигурување.

11.6. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

11.7. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 60 дена од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

11.8. Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затворање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено или оштетени и притоа може да се види нивната содржина поради не придржување кон условите за затворање и обележување на истите, ќе се отфрлат како неуредни.

11.9. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

12. Краен рок и место за поднесување на понудите

12.1. Краен рок за поднесување на понудите е 02.03.2015 година во 11,00 часот. Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација.

12.2. Понудите се поднесуваат на следнава адреса Државна видеолотарија на Македонија на Бул. Гоце Делчев бр.8 (зграда на МРТ-2-ри кат низок дел) во Скопје.

13. Јавно отворање и евалуација на понудите

13.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на датумот и во часот утврдени како краен рок за поднесување на понудите на следнава локација: Државна видеолотарија на Македонија на Бул. Гоце Делчев бр.8 (зграда на МРТ-2-ри кат, низок дел) во Скопје.

13.2. Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од Понудувачот.

13.3. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

14. Критериум за доделување на договорот

14.1 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска вкупна цена на премиите. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска вкупна цена на премиите во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

14.6 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Македонија” бр. 41/08).

15. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

15.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

15.2. Оваа постапка нема да се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), освен во делот на електронската аукција која задолжително се спроведува преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

15.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН¹, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори”.

15.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди.

Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ.

¹ Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, електронската аукција нема да се одржи, а договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

16. Доделување на договорот за јавна набавка

16.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

16.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

16.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана оној кој прв ја поднел понудата.

16.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

16.5. По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

17. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

17.1 По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

17.2 Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за не избор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

18. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот

орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

19. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

19.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

19.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација.

20. Гаранција за квалитетно извршување на договорот

Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот во висина од 15% од вкупната вредност на договорот за 3(три) години без ДДВ.

- Гаранцијата од точка 7.5.1 се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.
- Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.
- Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.
- Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка.
- Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува во рок од 15 дена по добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот.
- Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: лично на лицето за контакт од точка 1.2.2 од тендерската документација.
- Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.
- Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.
- Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

Техничка спецификација

Предмет:

Осигурителни услуги за период од 3(три) осигурителни години на целокупниот имот и вработените на Државна видео лотарија на Македонија односно до исцрпување на средствата предвидени со Одлуката за јавна набавка.

Предмет на осигурување ќе бидат и средствата кои ќе бидат набавени после склучување на Договорот за осигурување со најповолниот понудувач и спаѓаат во групата на осигурени средства. Средствата кои ќе бидат набавени после склучување на Договорот ќе се сметаат автоматски осигурени од моментот на преоѓањето на ризикот на осигуреникот.

Количини:

Се очекува количината на лотариските терминали (ВЛТ) да се зголемува секој месец за 50 до 120 ВЛТ. Во моментот на почетокот на набавката има 120 ВЛТ.

Осигурителната вредност по апарат (ВЛТ) е 5.000 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РМ.

Во секој апарат има каса во која се чуваат влоговите (парични средства).

Осигурителна вредност на пари по апарат е 1.000 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РМ.

Видео лотариските терминали ќе бидат сместени на разни локации низ Македонија во простории од тврда градба.

Предметните количини (вредности) на осигурување како и осигурителниот ризик во текот на траење на договорот за јавна набавка може да се менуваат, по барање на Осигуреникот без да се менуваат стапки во промили на премија добиени по завршување на електронската аукција..

Предмет на осигурување и осигурителни ризици:

1. Осигурување без франшиза и со откуп на амортизација при делумни штети на основни ризици

од:

- **Пожар и некои други опасности на**
 - Мебел , Електрични уреди (проектор, уреди за непрекинато напојување, клима уреди телевизор, печатари, мултифункционален печатарски уред рутер и свич).
 - Компјутерска опрема (компјутери, монитори, сервери, лаптопи).
- **Провална кражба и разбојништво на**
 - Мебел , Електрични уреди (проектор, уреди за непрекинато напојување, клима уреди телевизор, печатари, мултифункционален печатарски уред рутер и свич).
 - Компјутерска опрема (компјутери, монитори, сервери, лаптопи).

2. Осигурување со франшиза од 20.000,00 денари на основен ризик од:

- **Пожар и некои други опасности со вклучен вандализам и злонамерна штета на**
 - Видео лотариски терминали.

3. Осигурување на основен ризик од:

- **Пожар и некои други опасности на**
 - Видео лотариски терминали.

4. Осигурување со франшиза од 15% на основен ризик од:

- **Провална кражба и разбојништво на прв ризик на**
 - Пари во видео лотариски терминали.

5. Осигурување при патување во странство за вработени лица при службени патувања во траење до 60 осигурителни дена во тек на една осигурителна година со следни осигурителни ризици

Осигурителни ризици	висина на осигурителна сума
Трошоци за лекување од незгода	до 50.000,00 евра
Трошоци за лекување од болест	до 30.000,00 евра
Продолжување на престој по болничко лекување од ноќи, со премија за 1 ноќ од	до 100,00 евра
Посета на пациент (пат и сместување од 4 ноќи) премија за 1 ноќ	до 100,00 евра
Надомест на телефонски трошоци од болница	до 50,00 евра
– во Европа	до 100,00 евра
– надвор од Европа	
Враќање на посмртни останки	неограничено
Порано враќање во Македонија поради болест или смрт на роднини	реални трошоци
Задоцнето пристигање на багаж:	100,00 евра
– во случаи на доцнење 12-24 часа	200,00 евра
– во случаи на доцнење над 24 часа	
Кражба, уништување на багаж	1.000,00 евра
Кражба на багаж од моторно возило	500,00 евра
Загуба на патни документи	50,00 евра
Смрт од незгода	10.000,00 евра
Траен инвалидитет	15.000,00 евра
Трансфер на деловни колеги во случај на потреби	неограничено
Враќање на моторно возило	неограничено
Правна помош и осигурување на правна заштита	до 6.000,00 евра

6. Осигурување на 15 вработени лица од последица на несреќен случај – незгода и тоа :

- Смрт од незгода со осигурителна сума од 1.500.000,00 денари
- Инвалидитет 100% со осигурителна сума од 3.000.000,00 денари
- Смрт од болест со осигурителна сума од 500.000,00 денари.

Премиските стапки – треба да се изразуваат и во промили и тие не се менливи за време траење на договорот за јавна набавка

Висина на премија – треба да биде изразена во денари со вклучени бонификации (попусти) и реосигурителен програм.

Понудувачите треба да понудат премија на осигурување само од ризикот кој се бара за соодветна позиција во листите.

Количината на видеолотариски терминали ќе се определува секој месец во зависност од настанатите промени кај Договорниот орган.

Бројот на патнички осигурувања ќе се определува во зависност од потребите на Договорниот орган.

Напомена: Со понудата задолжително се доставуваат општи и посебни улови за осигурување.

Модел на договор

МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА ОСИГУРИТЕЛНИ УСЛУГИ

Склучен на ден _____.2015 година меѓу:

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Друштво за приредување игри на среќа **Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустриа ДОО Скопје**, со седиште на Бул. „Гоце Делчев“ бр. 8, 1000 Скопје со ЕМБС 6926746 ЕДБ 4080014541703 депонент на Стопанска Банка АД Битола, жиро-ска 500000000890972, застапувана од Генерален директор Дане Кузмановски, (во понатамошниот текст: **Осигуреник**), и

2. _____, со седиште на ул. _____ бр. ____ Скопје, ЕМБС _____, ЕДБ _____, депонент на _____ Банка ад Скопје со жиро-сметка _____ застапувано од _____ (во понатамошен текст: **Осигурувач**).

ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ)

За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го имаат следново значење:

1) **„Договорен орган - нарачател„**, - е субјект дефиниран во член 4 став 1 точки а), б), в), г) и д) од Законот за јавни набавки;

2) **„Носител на набавката„**, - е регистрирано физичко лице или правно лице, односно, Понудувач чија понуда е избрана за најповолна за изведување на работите од страна на Нарачувачот, односно Договорниот орган.;

3) **„Договор за јавна набавка на услуги„**, - претставува обезбедување на една или повеќе услуги.

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни, Друштво за приредување игри на среќа **Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустриа ДОО Скопје** од една страна како Осигуреник _____ Скопје од друга страна како Осигурувач, а кои произлегуваат од склучувањето на овој договор за јавна набавка на осигурителни услуги за период од 3 (три) години.

Договорот се склучува врз основа на Одлуката за јавна набавка бр.02--_____/1 од _____.2015 година за спроведување на постапка за јавна набавка со барање за прибирање понуди со објавување на оглас и користење на електронска аукција, Извештајот од спроведена постапка број 02-_____ од _____.2015 година, како и согласно Одлуката за избор на најповолна понуда бр.02-_____/ од _____.2015 година донесена од страна на одговорното лице на договорниот орган.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Осигурителни услуги за период од 3(три) осигурителни години на целокупниот имот и на вработените на Државна видео лотарија на Македонија односно до исцрпување на средствата предвидени со Одлуката за јавна набавка.

Осигурителни услуги се за:

- основни средства на основни ризици од:
 - пожар и некои други опасности,
 - провална кражба и разбојништво,
- вработени од:
 - последица на несреќен случај – незгода и
 - патување во странство.

Член 2

Предмет на осигурување ќе бидат и средствата кои ќе бидат набавени после склучување на Договорот за осигурување со најповолниот понудувач и спаѓаат во групата на осигурени средства.

Средствата кои ќе бидат набавени после склучување на Договорот ќе се сметаат автоматски осигурени од моментот на преоѓањето на ризикот на осигуреникот, како и ново работени лица.

Предметните количини (вредности) на осигурување во текот на траење на договорот за јавна набавка може да се менуваат, по барање на Осигуреникот без да се менуваат понудените премиски стапки.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на услугите од член 2 од овој Договор ќе се утврдува врз основа на стварно извршените услуги но не повеќе од висината на средствата предвидени со одлуката за јавна набавка бр.02-____/1 од _____.2015 година во висина од 1.200.000,00 денари без ДДВ (со зборови: _____), односно _____,00 денари (со зборови: _____) со пресметан ДДВ за период од 3(три) осигурителни години.

Вредност на услугите за една осигурителна година ќе се утврди врз основа на стварно искористените услуги но не повеќе од **400.000,00 денари без ДДВ** (со зборови: _____), односно _____,00 денари со **вклучен ДДВ** (со зборови: _____).

Поодделните вредности на услугите односно премиските стапки искажан во понудата се утврден врз основа на сите елементи кои важеле при прифаќањето на Понудата.

Поодделните вредности на услугите односно премиските стапки не може да се менува за цело времетраење на важноста на овој Договор.

Член 4

Полисите за осигурување по вид на осигурување ги изготвува и потпишува овластеното лице на Осигурувачот и доставува до Осигуреникот.

Овластеното лице на Осигуреникот ја проверува точноста на податоците согласно спецификациите дадени во тендерската документација од Листите.

Овластеното лице на Осигуреникот ги потпишува, еден примерок задржува за себе, а другите го враќа на Осигурувачот.

ОБЕМ И ПОКРИТИЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 5

Осигуреникот и Осигурувачот согласно прифатената понуда и условите за осигурување на осигуреникот, го утврдија следното осигурително покритие за предметот на осигурувањето од членот 1 на овој Договор и тоа:

- Осигурување опасности од пожар и некои други опасности без франшиза со откуп на амортизација при делумни штети.

- Осигурување опасности од ризикот провална кражба и разбојништво без франшиза со откуп на амортизација при делумни штети.
- Осигурување опасности од ризикот од пожар и некои други опасности со вклучен вандализам и злонамерна штета со франшиза од 20.000,00 денари на видеолотариски терминали (ВЛТ)
- Осигурување опасности од ризикот од пожар и некои други опасности на видеолотариски терминали (ВЛТ)
- Осигурување опасности од ризик на провална кражба и разбојништво од прв ризик со франшиза од 15% на пари во видеолотариски терминали.
- Осигурување при патување во странство на вработени лица при службени патувања во траење до 60 осигурителни дена во тек на една осигурителна година
- Осигурување на лица од последица на несреќен случај – незгода.

Составен дел на договорот се :

-Полиси за осигурување

-Општи и посебни услови на осигурување.

ВИСИНА НА ПРЕМИЈАТА

Член 6

Осигурувачот и Осигуреникот ја утврдија следната висина на стапките на осигурување и премии, согласно прифатената понуда по завршувањето на електронската аукција и тоа за :

Реден број	Опис на предметот на осигурување (по одделни класи/ризици)	Премија за осигурување (во МКД)	Премиска стапка
1	Осигурување од пожар и некои други опасности согласно Листа 1 – други основни средства	./.	
	Осигурување од пожар и некои други опасности согласно Листа 1 – Компјутерска опрема	./.	
2	Осигурување од провална кражба и разбојништво согласно Листа 2 – други основни средства	./.	
	Осигурување од провална кражба и разбојништво согласно Листа 2 – Компјутерска опрема	./.	
3	Осигурување од пожар и некои други опасности вклучен вандализам и злонамерна штета согласно Листа 3 - ВЛТ	./.	
4	Осигурување од пожар и некои други опасности согласно Листа 4 - ВЛТ	./.	
5	Осигурување на пари од провална кражба и разбојништво согласно Листа 5 - Пари	./.	
6.	Осигурување при патување во странство Листа 6 - Патничко		./.
7.	Осигурување на лица од последица на несреќен случај согласно Листа 7 - незгода вработен		./.

РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА

Член 7

Осигуреникот се обврзува плаќањето да го врши вирмански.

Услови на плаќање се:

- По извршени услуги во тек на еден месец за годишната премија. За секоја месечно извршена услуга се доставува фактура. Во фактурата се вклучуваат и ново набавените средства на принцип “про рата”. (Месечната премиска стапка за ново набавените средства е идентична како месечната премиска стапка за веќе осигурените средства и се фактурира за периодот за кој е осигурен).
- По издавање на услуга за патничко осигурување во странство во целост. За патничко осигурување во странство фактура се доставува по секоја одделно извршена услуга.

Рок на плаќање е:

- Извршените осигурителни услуги за претходниот месец се плаќаат во рок од 5 (пет) дена по добивање на месечната фактура во писарницата на договорниот орган.
- Патничкото осигурување се плаќа во рок од 30 дена по добивање на фактура во писарницата на договорниот орган

НАЧИН И РОК ЗА ИСПЛАТА НА ШТЕТИ

Член 8

Носителот на набавката е должен услугата од предметот на договорот, а при исплата на отштетно побарување по настаната штета, да ја врши на следниот начин:

- целосна исплата на оштетното побарување по утврдениот основ и висина на настанатата штета во рок од 7 (седум) дена по комплетирање на потребната документација.
- Исплата на штетите на Осигуреникот да го врши вирмански.
- Доколку Осигурувачот задоцни со исполнување на обврската во утврдениот рок, должен е на Осигуреникот да му плати законска затезна камата.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 9

Носителот на набавката е должен по пријава на штета во рок од 48 часа за првична пријава од овластено лице (како првична пријава се смета усмена, телефонска, електронска или писмена пријава) да го утврди обемот на штетата и комплетноста на пријавата со потребната документација и да даден насоки за комплетирање на документацијата

Доколку носителот на набавката задоцни со исполнување на обврската во утврдениот рок во претходниот став од овој член Пријавата не штетата се смета за комплетна и доставена.

Економскиот оператор е должен услугата да ја врши во согласност со позитивната законска регулатива која ја регулира оваа област

ОБВРСКИ НА ОСИГУРЕНИКОТ

Член 10

Осигуреникот е должен да го извести Осигурувачот за секоја промена на околностите која може да биде од значење за оценка на ризикот (зголемување или намалување на ризикот).

Осигуреникот е должен да го известува Осигурувачот за секоја промена на осигурителните средства .

Осигуреникот е должен да го извести Осигурувачот за настанувањето на осигурителниот случај најдоцна во рок од 3 (три) дена од кога дознал за тоа.

Осигурувачот ќе го спроведува осигурувањето и податоците за осигурување кои ќе ги добива од овластено лице на Осигуреникот од Дирекцијата.

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ, УСЛОВИ И ВАЖНОСТ

Член 11

Навременото и квалитетно извршување на Договорот, Носителот на набавката го гарантира со доставување безусловна банкарска гаранција од банка прифатлива за Договорниот орган.

Висината на банкарската гаранција изнесува 15% од вкупната вредност на договорот за три година односно _____,00 денари.

Гаранцијата за навремено и квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот.

Доколку Договорот е целосно реализиран согласно договореното, гаранцијата за извршување на договорот во услови на навремено и квалитетно извршување на Договорот, му се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена по целосното реализирање на договорот.

Член 12

Банкарската гаранција ќе се наплати во следните случаи:

- доколку Носителот на набавката не го почитува договорениот роковите за реализација на предметот на договорот утврден во овој Договор;
- во случај на не совпаѓање на техничките и квалитативните карактеристики на извршената услуга и истото е утврдено на начин определен во овој договор;
- во случај кога договорот престанува да важи по вина на носителот на набавката;
- во случај кога Носителот на набавката сноси одговорност за недостатоци на предметот на Договорот, дефинирани во одредбите од Договорот;
- Доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста.

Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца.

ВИША СИЛА

Член 13

Набавувачот и Добавувачот се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој Договор кои се предизвикани од виша сила.

Под виша сила се подразбира се она што е регулирано со Закон за Облигациони односи.

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна, во случај на стапување на виша сила во дејство и ќе договорот нови услови за исполнување или раскинување на Договорот.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

Овој договор се склучува на определено време за период од 1(една) години сметајќи од денот на склучување на Договорот и потпишување на полисите на осигурувањето.

Член 15

Договорот стапува во сила веднаш по неговото потпишување од страна на договорните страни.

Член 16

Добавувачот е должен на набавувачот да му ја надомести штетата што ја претрпел поради неисполнување на договорните обврски.

Член 17

Договорот се склучува на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 18

Измени и дополнителни на Договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорот може да се изменува и дополнува со Анекс – Договор потпишан од овластени претставници на договорните страни.

Договорот може да се менува и дополнува со Анекс - Договор само во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки и тендерската документација.

Член 19

За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за јавни набавки, Законот за осигурување, Законот за облигациони односи и Законот за супервизија на осигурувањето.

Член 20

Во случај на спор договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено.

Доколку спорот не се реши спогодбено истиот ќе го решава надлежниот суд во Скопје.

Член 21

Овој Договор е составен во 4(четири) еднообразни примероци од кои 2(два) примерока за осигуреникот и 2(два) за осигурувачот.

ДОБАВУВАЧ

(потпис и печат)

„ Понудувачот (овластеното лице) треба да го парафира понудениот Модел на Договор во тендерската документација со што формално потврдува дека ги прифаќа договорните услови, во случај да му биде доделена реализацијата на набавката „

Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на огласот број 10-2/2015 објавен од страна на Државна видеолотарија на Република Македонија, за доделување на договор за јавна набавка на **осигурителни услуги** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за Понудувачот

- I.1. Име на Понудувачот: _____
- I.2. Контакт информации
- Адреса: _____
 - Телефон: _____
 - Е-пошта: _____
 - Лице за контакт: _____
- I.3. Одговорно лице: _____
- I.4. Даночен број: _____
- I.5. Матичен број: _____
- I.6. Трансакциска сметка и банка депонент: _____

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка согласно со премиите за осигурување дефинирана во Листата на премии за осигурување.

II.2. Ги прифаќаеме начинот и рокот на извршување утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

III. 1. Финансиска понуда за една осигурителна година.

Реден број	Опис на предметот на осигурување (по одделни класи/ризици)	Количина	Осигурителна сума	Премија за осигурување (во МКД)	Премиска стапка
1	Осигурување од пожар и некои други опасности согласно Листа 1 – други основни средства	по листа	1.110.300,00		
	Осигурување од пожар и некои други опасности согласно Листа 1 – Компјутерска опрема	по листа	2.124.058,00		
2	Осигурување од провална кражба и разбојништво согласно Листа 2 – други основни средства	по листа	1.110.300,00		
	Осигурување од провална кражба и разбојништво согласно Листа 2 – Компјутерска опрема	по листа	2.124.058,00		

3	Осигурување од пожар и некои други опасности вклучен вандализам и злонамерна штета согласно Листа 3 - ВЛТ	1	300.000,00		
4	Осигурување од пожар и некои други опасности согласно Листа 4 - ВЛТ	1	300.000,00		
5	Осигурување на пари од провална кражба и разбојништво согласно Листа 5 - Пари	1	60.000,00		
6.	Осигурување при патување во странство Листа 6 - Патничко	1	по листа 6		./.
7.	Осигурување на лица од последица на несреќен случај согласно Листа 7 - незгода вработен	1	по листа 7		./.
ВКУПНА ПРЕМИЈА					

Вкупниот износ на нашата понуда за осигурување вклучувајќи ги сите трошоци и попусти изнесува:

[со бројки] во денари.

[со бројки] во денари.

III. 2. Детален приказ на понудените износи на премија на нашата понуда е даден во детална финансиска понуда (Листата на премии за осигурување) составен дел на оваа понуда.

III. 3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III.4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка согласно со член 169 од Законот за јавните набавки

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

Детална финансиска понуда (Листата на премии за осигурување)

ЛИСТА 1.

ОПИС		осигурителна сума (сметководствен)	Годишна премија во денари	Премиска стапка
Осигурување опасности од пожар и некои други опасности без франшиза и со откуп на амортизација при делумни штети				
1	Мебел	354.066,00		
2	Електрични уреди (проектор, уреди за непрекинато напојување, клима уреди Телевизор, печатари, мултифункционален печатарски уред, сеф)	615,274,00		
3	Мобилни телефони	140.960,00		
ВКУПНА ГОДИШНА ПРЕМИЈА во денари		1.110.300,00		./.
4	Компјутерска опрема (компјутери, монитори, сервери, лаптопи,).	2.124.058,00		

ЛИСТА 2.

ОПИС		осигурителна сума (сметководствен)	Годишна премија во денари	Премиска стапка
Осигурување опасности од ризикот провална кражба и разбојништво без франшиза и со откуп на амортизација при делумни штети				
1	Мебел	354.066,00		
2	Електрични уреди (проектор, уреди за непрекинато напојување, клима уреди Телевизор, печатари, мултифункционален печатарски уред, сеф)	615,274,00		
3	Мобилни телефони	140.960,00		
ВКУПНА ГОДИШНА ПРЕМИЈА во денари		1.110.300,00		./.
4	Компјутерска опрема (компјутери, монитори, сервери, лаптопи,).	2.124.058,00		

ЛИСТА 3.

ОПИС		осигурителна сума за еден терминал	Годишна премија во денари	Премиска стапка
1	Осигурување опасности од ризикот од пожар и некои други опасности со вклучен вандализам и злонамерна штета со франшиза од 20.000,00 денари на Видеолотарски терминал (ВЛТ)	300.000,00		

ЛИСТА 4.

	ОПИС	осигурителна сума за еден терминал	Годишна премија во денари	Премиска стапка
1	Осигурување опасности од ризикот од пожар и некои други опасности на Видеолотариски терминали (ВЛТ)	300.000,00		

ЛИСТА 5.

	ОПИС	осигурителна сума на пари во еден терминал	Годишна премија во денари	Премиска стапка
1	Осигурување опасности од ризик на провална кражба и разбојништво од прв ризик со франшиза од 15% на ПАРИ во видеолотариски терминали	60.000,00		

ЛИСТА 6.

	ОПИС	премија за 1 (едно) лице
1	Осигурување при патување во странство на вработени лица при службени патувања во траење до 60 осигурителни дена во тек на една осигурителна година согласно осигурителните ризици и премиски стапки дадени во техничката спецификација.	

ЛИСТА 7.

	ОПИС	месец	Месечна премија за 1 (едно) лице	Вкупна годишна премија за 1 (едно) лице
1	Осигурување на вработени лица од последица на несреќен случај – незгода со 3 осигурителни суми и тоа: <ul style="list-style-type: none"> • Смрт од незгода со осигурителна сума од 1.500.000,00 денари • Инвалидитет 100% со осигурителна сума од 3.000.000,00 денари • Смрт од болест со осигурителна сума од 500.000,00 денари 	12		

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

Прилог 2 – Изјава со која Понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека Понудувачот _____ [се наведува назив на Понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна набавка на **осигурителни услуги** бр.10-2/2015 објавен од страна на Државна видеолотарија на Република Македонија со барање за прибирање на понуди и дека Понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на Понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата бр. 10-2/2015 за набавка на **осигурителни услуги** објавена од Државна видео лотарија на Република Македонија и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против Понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

Прилог 4 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на Понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека *понудата во постапка со прибирање на понуди* бр. 10-2/2015 за набавка на **осигурителни услуги** објавена од Државна видео лотарија на Република Македонија ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на *понудата за постапката бр. 10-2/2015* не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невестинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против Понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице²

(потпис и печат)

² Изјавата за независна понуда не може да биде потпишана од ниту едно друго лице освен од одговорното лице

Прилог 5 – Изјава за реосигурително покритие

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека компанијата има обезбедено реосигурително покритие на ризикот согласно предметот на јавна набавка со реосигурувачот _____ (назив на реосигурувачот) со кредитен рејтинг од _____ (се наведува кредитниот рејтинг според Standard and Poor или AM Best изразен со латинични големи букви).

Во прилог доставувам склучен договор за реосигурување само во однос на ризици кај кои е потребно склучување на факултативен договор.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невестинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

Прилог 6 – Изјава за коефициентот на покриеност

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека компанијата во 2014 година има коефициентот на покриеност на капиталот од _____.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невестинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Согласни сме на барање на договорниот орган да доставиме Супервизорски извештај со Образец МС и Образец КС за потребното ниво на маргината на солвентност во 2014 со пресметка на капиталот, согласно член 104 од ЗСО.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)